

ЕДУКАЦИЈА

ВО


CERRAHPASA UNIVERSITY

ISTANBUL

- Од 22.02.2015 – 27.03.2015 год бев на едукација на универзитетската клиника Серахпаса-Истанбул (5 недели).
- Една недела бев на ургентниот центар
- Две недели бев на одделението за гинекологија
- Две недели бев на одделението за акушерство

- Одделението за Гинкологија и Акушерство е поставена на објакт на 6 спрата каде имаше посебен спрат за Неонатологија а на посебна згарда беше Одделот за Гинеколошка Онкологија
- Ургентниот центар беше на приземје заедно со гинеколошка и акушерска амбуланта кои имаа по 3 соби за преглед.
- Приземје беше и ЕХО кабинетот.
- Сите модерно опремени.

# ЕХО кабинет



- На 3-ти и 4-ти спрат беше Одд. за Акушерство и имаше три операциони сали.
- На 5-ти и 6-ти спрат е Одд. за Гинекологија истотака три операциони сали.
- Одд. за онкологија се извршеа сите дијагностички анализи и процедури истотска хемотерапија и радиотерапија.

- 4 активни операциони сали, 2 операциони сали на 3-ти и 5-ти спрат беа за итни операции.
- До 18 оперативни интервенции на ден
- Температурата во операционите сали беше 18-20 степени
- На секој спрат има и recovery room, каде се пратени пациентките после операција.

- На 3-ти спрат беше родилна сала со 5 боксеви и една операциона сала за итни интервенции
- Околу 80% од пациентките со почеток на спонтано породување се аплицира епидурална аналгезија.

# Операциона сала





- Обемот на оперативни процедури беше широк. Се вршеа елективни и итни интервенции (царски рез, хистеректомии, миомектомии, цистектомии, конизација и други), Лапароскопски интервенции( дијагностичка лапароскопија, лап. хистеректомија, лап. миомектомија, лап. цистектомија, селективна аблација на крвни садови со ласер на TTTS ).
- Сите сали модерно опремени.

# Стручен состанок



- Секој ден од 7:30 до 8:00 имаше визита и состанок на секоја одд. посебно. Дежурната екипа пучнувајќи од специјализанти реферира за сите пациентки.
- Секоја среда, имаше стручен состанок, каде специјализантите, пред професорите и специјалистите, ги презентираа најтешките случаи од претходната недела, и заедно се одлучуваше за понатамошниот третман.

- Препорраки

# Администрација



- Секоја амбуланта имаше администратор, со тоа што докторот вниманието му го посветуваше на пациентот, не на компјутерот.

# Посебна операциона сала за Гин-Акуш

- Со тоа би се овозможило полесна организација на работата на тимот на Гинекологија и Акушерство во ЈЗУ Општа Болница - Кичево.
- Ова сала ќе помогнеше да не се смени распоредот на елективните интервенции од хирургија од страна на итните Гин-Акуш оперативни процедури

# Лапароскопија

- Ова метода на интервенција моментално не се реализира во нашата установа.
- За ова метода потребно е цела апаратура и обучан кадар.



- Нормално, ова може да се реализира во договор со директорот на установата и началникот на одделението, да се предвидат сите трошоци и за инструментариум и за едукација на кадарот.

Благодарам